

Архивски бр. 08-321/2

Датум: _____

23-04-2024

До
Министерство за образование и наука
Бул. Св. Кирил и Методиј бр. 54,
Скопје

Предмет: Мислење по Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование во однос на спроведување на пресудата Елмазова и други против Северна Македонија

Врска: Ваш предмет број 08-3175/2 од 08.03.2024 година

Почитувани,

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ги поздравува напорите на Министерството за образование и наука за спроведување на пресудата Елмазова и други против Македонија. Комисијата смета дека сегрегацијата на децата Роми во образованието е сеприсутен проблем за кој има утврдено дискриминација по претставки во три случаи во основните училишта кои беа предмет на пресудата на ЕСЧП Елмазова и други против Северна Македонија и за едно училиште во Прилеп. Но, бидејќи согласно извештаите на релевантни домашни и меѓународни организации и согласно нашите согледувања од терен, сегрегацијата на ромските деца во основното образование е утврдена во повеќе општини, Комисијата донесе општа препорака за надминување на овој проблем. Спроведувањето на пресудата е значајна можност за конечно надминување сегрегацијата во образованието и креирање на основа за превенирање на проблемот во иднина.

Сметате дека измените во Законот за основно образование треба да бидат само почеток, првична алатка за решавање на проблемот. Потребна е измена на целокупната законска рамка во образованието за да се зајакнат одредбите за превенција и заштита од дискриминација, чиј облик е и сегрегацијата, во и преку образованието. Притоа потсетуваме на обврската од усогласување на законодавството со ЗСЗД согласно член 48. Образованието сметаме дека треба да подлежи на екстензивен модел на усогласување со Законот за спречување и заштита од дискриминација бидејќи постигнувањето на образовните цели не е возможно без сеопфатни системи за еднакво и безбедно образование. Оваа препорака е во согласност со процените и препораките од документот „Анализа на хармонизацијата на легислативата во областа на антидискриминацијата“, изработена во рамки на работењето на Националното координативно тело за следење на состојбите со недискриминација и реализацијата на законите, подзаконските акти и стратешки документи во оваа област во координација на Министерството за труд и социјална